

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола



**ПОВИК
Програма ERASMUS+
Академска 2016/2017**

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2016 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува

**Повик
за изразување прелиминарен интерес за учество во
академска мобилност во рамките на Е+ Програмата
Клучна акција 1: индивидуална мобилност за учење,
Високо образование:**

- мобилност на студентите за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (STA)

Времетраење на мобилноста

1. За студенти: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)
2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

За академската 2016/2017, мобилноста може да се реализира во периодот од 01/06/2016 до 30/09/2017.

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји (список), право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
- академски кадри во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.

Постапка пред пријавување

- Студентите заинтересирани за мобилност во соработка со Еразмус+ координаторот/ЕКТС координаторот должни се да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и странскиот универзитет и да се договорат за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет.

Потребни документи за пријавување на студенти

- Пополнет формулар за пријавување
- Потврда за редовен студент
- Уверение за положени испити
- CV ([Europass формат](#))
- Мотивационо писмо

Потребни документи за пријавување на наставни кадри

- Пополнет формулар за пријавување
- Потврда за редовен работен однос
- Покана (Letter of Invitation) од институцијата домаќин
- CV ([Europass формат](#))

Сите документи се достапни на веб страната на Универзитетот www.uklo.edu.mk во делот Меѓународна соработка/Еразмус+.

Рок за пријавување/доставување документи до Е+ координаторот:
 2015

Рок за доставување апликации до Канцеларијата за МС: 2015